

ВФП АД Скопје

**Единечни финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2024 и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	1 - 2
Единечен извештај за сеопфатната добивка	3
Единечен извештај за финансиската состојба	4
Единечен извештај за промените во главнината	5
Единечен извештај за паричните текови	6
Белешки кон единечните финансиски извештаи	7 - 25
Прилог 1 – Единечен Годишен извештај	
Прилог 2 – Единечна Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ**ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА ВФП АД Скопје***Извештај за единечните финансиски извештаи*

Извршивме ревизија на приложените единечни финансиски извештаи на ВФП АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), кои се состојат од единечниот извештај на финансиската состојба на 31 декември 2024 година, како и единечниот извештај за сеопфатната добивка, единечниот извештај за промените во главнината и единечниот извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за единечните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие единечни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на единечните финансиски извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие единечни финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека единечните финансиски извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во единечните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на единечните финансиски извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на единечните финансиски извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на единечните финансиски извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, единечните финансиски извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ВФП АД Скопје на ден 31 декември 2024 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија.

(продолжува)


ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА ВФП АД Скопје (продолжение)

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на единечниот годишен извештај (прилог 1 кон единечните финансиски извештаи) и единечната годишна сметка (прилог 2 кон единечните финансиски извештаи) во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството на 28 февруари 2025, и поднесени во Централниот регистар на Република Северна Македонија на 7 март 2025 година. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на единечниот годишен извештај со единечната годишна сметка и единечните финансиски извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи што е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во единечниот годишен извештај се конзистентни со единечната годишна сметка и приложените ревидирани единечни финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2024 година.

ФОРВИС МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје


Ненад Рангеловиќ
Управител


Ненад Рангеловиќ
Овластен ревизор

Скопје
10 март 2025 година



ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА
За годината што завршува на 31 декември 2024 година
(Во денари)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
Приходи			
Приходи од продажба	6	232,167,429	207,468,924
Останати приходи	7	19,384,542	14,236,992
		<u>251,551,971</u>	<u>221,705,916</u>
Расходи			
Трошоци за вработените	8	(51,992,899)	(49,834,272)
Амортизација	13	(2,857,117)	(2,450,725)
Останати оперативни трошоци	9	(146,004,735)	(129,975,667)
		<u>(200,854,751)</u>	<u>(182,260,664)</u>
Добивка од деловно работење		50,697,220	39,445,252
(Расходи)/приходи од камати, нето	10	(1,062,900)	(1,888,293)
(Негативни)/позитивни курсни разлики, нето	11	(1,540)	(29,984)
Финансиски (расходи)/приходи, нето		<u>(1,064,440)</u>	<u>(1,918,277)</u>
Добивка пред оданочување		49,632,780	37,526,975
Данок на добивка	12	(3,153,531)	(2,050,805)
Нето добивка за годината		<u>46,479,249</u>	<u>35,476,170</u>
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		<u>46,479,249</u>	<u>35,476,170</u>
Заработувачка по акција во денари	22		
- основна		<u>1,549</u>	<u>1,183</u>

Белешките кон единечните финансиски извештаи се интегрален дел од овие единечни финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

Овие единечни финансиски извештаи беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 7 март 2025 година.

Одобрено од,

Блаже Петрески
Извршен член на Одборот на директори

Розика Деловска
Овластен сметководител



ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНАСИСКАТА СОСТОЈБА
На 31 декември 2024 година
(Во денари)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности и опрема	13	59,021,515	60,207,527
Вложувања во подружници	14	9,423,905	6,365,889
Вкупно нетековни средства		68,445,420	66,573,416
Тековни средства			
Побарувања од купувачи	15	28,123,680	26,524,271
Останати тековни средства	16	445,700	875,831
Пари и парични еквиваленти	17	22,608,308	5,331,896
Вкупно тековни средства		51,177,688	32,731,998
ВКУПНО СРЕДСТВА		119,623,108	99,305,414
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА			
Акционерски капитал	18	4,588,956	4,588,956
Законски резерви		917,791	917,791
Резерви за реинвестирана добивка		21,325,156	21,325,156
Акумулирана добивка		46,479,249	35,476,170
Вкупно главнина		73,311,152	62,308,073
Долгорочни обврски			
Долгорочни кредити	19	21,096,724	24,249,940
Долгорочни резервации за вработени		-	88,160
Вкупно долгорочни обврски		21,096,724	24,338,100
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	20	19,118,246	9,180,357
Останати обврски		1,702,359	112,900
Тековен дел на долгорочни кредити	19	3,152,039	3,365,984
Обврски за данок на добивка		1,242,588	-
Вкупно тековни обврски		25,215,232	12,659,241
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		119,623,108	99,305,414

Белешките кон единечните финансиски извештаи се интегрален дел од овие единечни финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
За годината што завршува на 31 декември 2024 година
(Во денари)

	Акционер. капитал	Законски резерви	Резерви за реинвести- рана добивка	Акумулир. добивка	Вкупно
Состојба, 1 јануари 2023	<u>4,588,956</u>	<u>917,791</u>	<u>16,670,171</u>	<u>40,654,985</u>	<u>62,831,903</u>
Добивка за годината	-	-	-	35,476,170	35,476,170
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Пренос на резерви за реинвестирана добивка	-	-	4,654,985	(4,654,985)	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	(36,000,000)	(36,000,000)
Состојба, 31 декември 2023	<u>4,588,956</u>	<u>917,791</u>	<u>21,325,156</u>	<u>35,476,170</u>	<u>62,308,073</u>
Добивка за годината	-	-	-	46,479,249	46,479,249
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	(35,476,170)	(35,476,170)
Состојба, 31 декември 2024	<u>4,588,956</u>	<u>917,791</u>	<u>21,325,156</u>	<u>46,479,249</u>	<u>73,311,152</u>

Белешките кон единечните финансиски извештаи се интегрален дел од овие единечни финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината што завршува на 31 декември 2024 година
(Во денари)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
Парични текови од оперативни активности			
Добивка пред оданочување		49,632,780	37,526,975
Усогласување за:			
Амортизација		2,857,117	2,450,725
Отпис на побарувања		4,328	5,870
Приход од отпис на обврски		(36,382)	(5,256)
Приходи од укинување на долгорочни резервирања		(88,160)	(71,736)
Расходи за камати		1,096,517	1,894,811
Приходи од камати		(33,617)	(6,518)
		<u>53,432,583</u>	<u>41,794,871</u>
Намалување на побарувања од купувачи и останати побарувања		(1,251,048)	4,678,732
Намалување на обврските кон добавувачите и останатите тековни обврски		<u>11,563,730</u>	<u>(4,148,552)</u>
Приливи од оперативни активности		<u>63,745,265</u>	<u>42,325,051</u>
Платени камати		(1,096,517)	(1,894,811)
Платен данок на добивка		(1,833,501)	(627,178)
Нето приливи од оперативни активности		<u>60,815,247</u>	<u>39,803,062</u>
Парични текови од инвестициони активности			
Нето одливи за депозити		-	4,798,526
Одливи за стекнување на вложување во подружница		(3,058,016)	-
Набавка на опрема		(1,671,105)	(10,635,219)
Приливи од камата		33,617	6,518
Нето (одливи)/приливи од инвестициони активности		<u>(4,695,504)</u>	<u>(5,830,175)</u>
Парични текови од финансиски активности			
Приливи/(одливи) од кредити, нето		(3,367,161)	(8,515,954)
Исплатена дивиденда		(35,476,170)	(36,000,000)
Нето одливи за финансиски активности		<u>(38,843,331)</u>	<u>(44,515,954)</u>
Нето намалување на пари и парични еквиваленти		<u>17,276,412</u>	<u>(10,543,067)</u>
Пари и парични еквиваленти на 1 јануари		<u>5,331,896</u>	<u>15,874,963</u>
Пари и парични еквиваленти на 31 декември	17	<u><u>22,608,308</u></u>	<u><u>5,331,896</u></u>

Белешките кон единечните финансиски извештаи се интегрален дел од овие единечни финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

Акционерското осигурително брокерско друштво ВФП АД Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“) е акционерско друштво основано во Република Северна Македонија на 16 мај 2005 година. Најголем акционер на друштвото е WVP, Грац, Австрија, која поседува 77.85% од акциите на Друштвото.

Основна дејност на Друштвото е застапување во осигурување и дејности на осигурителни посредници.

Бројот на вработени во Друштвото на 31 декември 2024 година е 123 (31 декември 2023: 115).

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник” бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 13/14, 41/14, 138/14 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/2018, 225/2018, 239/2018, 290/20, 215/21, 99/22 и 272/24) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство (“Службен весник” 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник стапи во примена од 1 јануари 2010 година.

До датумот на составување на придружните единечни финансиски извештаи, измените и дополнувањата на Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ/МСС“) и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат после 1 јануари 2009 година сè уште не се преведени и објавени за примена во Република Северна Македонија.

На 3 април 2024 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство (“Службен весник” 75/2024) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2023 година. Овој правилник ќе стапи во примена од 1 јануари 2025 година, освен МСФИ 17 Договори за осигурување кој ќе се применува од 1 јануари 2028 година. Друштвото не очекува материјално значајни промени во единечните финансиски извештаи од примената на ажурираните стандарди.

Имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу горенаведените сметководствени прописи кои се применуваат во Република Северна Македонија и Меѓународните стандарди за финансиско известување, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на единечните финансиски извештаи на Друштвото, придружните единечни финансиски извештаи не можат да се сметаат за единечни финансиски извештаи подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Притоа, придружните единечни финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (“Службен весник” бр. 60/14), чиј сет на финансиски извештаи во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со усвоениот МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи.

Придружните единечни финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие единечни финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Износите содржани во единечните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2 ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

Како што е обелоденето во Белешка 3.3.1 од овие единечни финансиски извештаи, ВФП АД Скопје е матично друштво на друштвото ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје (65% сопственост), ВФП ПЛУС КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје (80% сопственост), ВФП НЕДВИЖНИНИ ДОО Скопје (36% сопственост) и БК ИНОВО БРОКЕР АД (50.01% сопственост) Вложувањата во овие поврзани друштва во овие единечни финансиски извештаи се искажани по набавна вредност намалена за евентуалното обезвреднување. Согласно Меѓународниот сметководствен стандард (МСС) 27 "Консолидирани и посебни финансиски извештаи", Друштвото ги состави и издаде своите консолидирани финансиски извештаи за деловната 2024 година, во согласност со барањата на сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Признавање на приходи од продажба

Друштвото евидентира приходи од брокеража, во вид на провизија согласно со договорите со осигурителните компании. Приходите се евидентирани со примена на принципот на фактичност на настаните, односно се евидентираат во моментот на нивното настанување. Приходите се евидентирани по фактурна вредност, намалена за одобрените попусти.

3.2 Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата. Нето позитивните или негативните курсни разлики се вклучени во добивката и загубата во периодот кога настанале. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на крајот на периодот на известување.

3.3 Финансиски инструменти (продолжение)

Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и финансиските обврски иницијално се евидентирани по објективната вредност.

3.3.1 Вложување во подружници

Подружниците се правни лица кај кои Друштвото има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува повеќе од една половина од гласачките права. Постоенето на контрола и ефектот од поседувањето на гласовите се зема предвид при одредување дали Друштвото има контрола врз друго правно лице. Набавна вредност на вложувањето претставува објективната вредност на даденото средство. Друштвото ги евидентира вложувањата по нивната набавна вредност намалена за евентуална исправка на вредноста. Вложувањата во подружница претставуваат капитална инвестиција во ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје (65% сопственост) и ВФП ПЛУС КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје (80% сопственост), ВФП НЕДВИЖНИНИ ДОО Скопје (36% сопственост) како и вложување во БК ИНОВО БРОКЕР АД (50.01% сопственост).

3.3.2 Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувања расположливи за продажба вклучуваат вложувања во акции на друштва каде Друштвото нема контрола и значајно влијание. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба се признаваат по набавна вредност, вклучувајќи ги и трошоците за трансакцијата.

3.3.3 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

3.3.4 Депозити

Депозитите се состојат од депозити во банки и се признаваат кога паричните средства се пласирани во банките. Депозитите се прикажани по амортизираната набавна вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка, намалени евентуална исправка на вредноста.

3 ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**3.3.5 Побарувања од купувачи**

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

3.3.5 Побарувања од купувачи (продолжение)

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се евидентира на индивидуална основа, според проценката на Раководството на Друштвото за наплатливиот износ на секое побарување, кое е поединечно оценето како безвредното.

Сметководствената вредност на побарувањата од купувачите се намалува преку сметката за исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се отпишува во корист на сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на побарувањата претходно отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промените во сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признава во добивката и загубата.

3.3.6 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективната вредност, при што по иницијалното признавање обврските последователно се водат по амортизирана набавна вредност.

Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

3.4 Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентираат според набавната вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните трошоци за обезвреднување.

Амортизацијата се пресметува според пропорционалниот метод, со цел набавната вредност на опремата да се амортизира во текот на проценетиот век на употреба. Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки од опремата:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Градежни објекти	2.5%	2.5%
Канцелариска и друга опрема	20%	20%
Компјутери	25%	25%
Мебел	25%	25%

Кога средствата кои се предмет на амортизација се ставаат вон употреба, или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се искнижуваат од соодветните сметки. Капиталните добивки или загуби остварени со отуѓувањата се евидентираат како останати приходи или деловни расходи, соодветно.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**3.5 Оданочување****Тековен данок на добивка**

Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2024 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочливи или неодбитни при утврдувањето на оданочливата добивка.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување.

Закон за минимален глобален данок

Законот за минимален глобален данок беше усвоен од Собранието на Република Северна Македонија и објавен во Службен весник на Република Северна Македонија на 3 јануари 2025 година. Со Законот е воведена минимална ефективна даночна стапка од 15%, применлива за групи на мултинационални компании и големи домашни групи со консолидирани годишни приходи што надминуваат 750 милиони евра. Овој закон се применува за фискалната година којашто започнува на 1 јануари 2024 година, што значи дека првата година што подлежи на оданочување со минимален глобален данок е 2024 година. Првиот извештај „Пријавата на информации за дополнителниот данок“ за 2024 година треба да се достави до Управата за јавни приходи во рок од 18 месеци од крајот на првата фискална година и 15 месеци за годините потоа. За 2024 година, краен рок за поднесување на оваа пријава е 30 јуни 2026 година. Начинот на пресметување и наплата на квалификуваниот домашен дополнителен данок ги пропишува министерот за финансии. Министерот за финансии ќе го донесе подзаконскиот акт до 31 декември 2025 година, што значи дека точните методи за пресметување и пријавување на дополнителниот данок ќе бидат познати најдоцна до 31 декември 2025 година за 2024 година. Притоа, сегашната проценка на раководството на Друштвото е дека не би настанале значителни дополнителни трошоци врз основа на Законот за минимален глобален данок.

3 ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**3.6 Користи за вработените**

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на двократен износ од просечно исплатената нето плата во Република Северна Македонија, како и јубилејни награди, согласно годините на работен стаж на вработените во Друштвото. Друштвото евидентира резервации за отпремнини за пензионирање и јубилејни награди со цел да ги алоцира таквите трошоци по периоди за коишто истите се однесуваат. Согласно МСС 19 отпремнините за пензионирање и јубилејните награди претставуваат дефинирани користи по исполнување на условите. Сметководствената вредност на обврските на Друштвото кои произлегуваат од овие користи за вработените се пресметуваат на крајот на периодот на известување. Состојбата на овие обврски на крајот на периодот на известување го претставува износот на дисконтираните плаќања што ќе се направат во иднина. Друштвото нема направено актуарска пресметка бидејќи смета дека ефектите ќе бидат нематеријални.

3.7 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

Поврзани субјекти се матичната компанија WVP, Грац, Австрија, подружниците и придружните ентитети на Друштвото за управување со фондови ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје, ВФП ПЛУС КОНСАЛТИНГ ДОО, ВФП НЕДВИЖНИНИ ДОО Скопје и БК ИНОВО БРОКЕР АД, отворените инвестициони фондови со кои управува ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје – ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ, ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ, ВФП БОНД, ВФП ГРАВЕ ГЛОБАЛ, ВФП ДИВИДЕНДА АКЦИИ, ВФП ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО и ВФП ЕТИКС АКЦИИ, како и подружниците на ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје 1) ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ кое управува со ВФП отворен доброволен пензиски фонд – Скопје и 2) WVP Fund Management Sh.A., Тирана, Албанија кое управува со фондовите WVP Top Invest и WVP Global придружниот ентитет на ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје – WVP Fund Management A.D., Белград, Србија.

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи бара користење на најдобри можни процени и разумни претпоставки од страна на раководството на Друштвото, кои имаат ефекти на презентираните вредности на средствата и обврските и обелоденувања на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составување на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи, а идните стварни резултати можат да се разликуваат од проценетите износи. Значајните проценки и претпоставки се како што следува:

Објективна вредност

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење на интерни техники за вреднување. Друштвото применува професионално расудување при изборот на соодветните техники за вреднување. Техниките кои се користени при вреднувањето на објективната вредност на финансиските инструменти се прикажани во Белешка 23.

Корисен век на средствата

Раководството на Друштвото го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

4 ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ (продолжение)*Обезвреднување на финансиските средства*

Обезвреднување на сомнителните побарувања се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат своите договорни обврски. Методите кои се користат при проценката на адекватноста на загубите поради оштетувањето за сомнителните побарувања се старосната структура на побарувањата и историјата на отпис на побарувањата, кредитната способност на купувачите како и промените во услови за плаќање на купувачите. Проценките ги вклучуваат и претпоставките за идното однесување на купувачите и идните готовински наплати. Доколку финансиската состојба на купувачите се влоши, реалните отписи на сегашните побарувања може да бидат поголеми од очекуваните, при што тие може да го надминат тековното ниво на евидентираниите резервации за загуби поради оштетување.

5 ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ТРАНСАКЦИИ

Единечните финансиски извештаи на 31 декември 2024 година се подготвени врз основа на претпоставката дека Друштвото ќе продолжи да работи според принципот на континуитет и дека истото ќе продолжи со својата работа во предвидлива иднина.

Во 2025 година се очекува неизвесноста во макроекономските услови да продолжи. Сè поголем фокус добиваат трговските односи и можните нови тарифи, особено во контекст на тензиите меѓу САД и Канада, Кина, Мексико, како и помеѓу ЕУ и други глобални економии. Геополитичките конфликти, инфлациските притисоци и прашањата околу монетарната политика дополнително придонесуваат за сложена глобална слика, која ќе биде клучна за движењата на пазарите.

Во моментот на издавање на овие единечни финансиски извештаи е тешко да се процени понатамошното влијание врз работењето на Друштвото. Затоа, Друштвото изврши проценка дека ќе биде способно да го продолжи своето работење според принципот на континуитет. До датумот на ревидираните единечни финансиски извештаи, Друштвото продолжува да ги исполнува своите обврски како што доспеваат.

Друштвото ќе ги презема сите неопходни активности за прилагодување кон новонастанатите состојби, при што и во следниот период ќе биде фокусирано на одржување на квалитетот на производите и изнаоѓање флексибилни решенија на барањата на клиентите, ефикасно управување со трошоците, унапредување на доброто корпоративно управување и на практиките за одржлив развој.

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	За годината што завршува на 31 декември 2024	Во денари што завршува на 31 декември 2023
Приходи од брокеража	232,167,429	207,468,924
	<u>232,167,429</u>	<u>207,468,924</u>

7. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	За годината што завршува на 31 декември 2024	Во денари што завршува на 31 декември 2023
Приходи од отпис на обврски	36,382	5,256
Приходи од укупување на долгорочни резервирања	88,160	71,736
Приходи од дивиденди	19,260,000	14,160,000
	<u>19,384,542</u>	<u>14,236,992</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	За годината што завршува на 31 декември 2024	Во денари што завршува на 31 декември 2023
Нето плати	33,488,979	32,064,451
Персонален данок	2,553,775	2,424,927
Придонеси од плати	14,046,343	13,519,089
Други надоместоци и придонеси за вработените	203,567	241,225
Регрес за годишен одмор	1,700,235	1,584,580
	<u>51,992,899</u>	<u>49,834,272</u>

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	За годината што завршува на 31 декември 2024	Во денари 31 декември 2023
Трошоци по договори за дело	101,237,679	94,713,095
Трошоци за персонален данок по договори за дело	11,249,865	10,523,637
Трошоци за обука на вработени	321,725	1,384,770
Трошоци по договор за деловно-техничка соработка	10,869,046	8,230,343
Патни трошоци	102,805	143,899
Потрошени материјали	467,150	401,646
Потрошена енергија	206,495	320,560
Транспортни услуги	-	50,043
Комуникациски услуги	502,484	215,303
Одржување	269,631	176,766
Закупнини	2,229,686	1,912,989
Комунални услуги	50,856	32,315
Трошоци за реклами	1,121,924	356,409
Репрезентација	520,223	1,706,054
Осигурување	697,228	382,238
Банкарски трошоци	183,370	196,158
Отпис на побарувања	4,328	5,870
Отпис на ситен инвентар	691,885	691,886
Надомест за Агенција за Супервизија на Осигурувањето на Република Северна Македонија	1,419,979	1,247,605
Адвокатски, сметководствени и ревизорски услуги	1,330,835	1,115,230
Едукација на вработените	9,440	67,749
Награди на вработените	-	459
Брокерски услуги	6,795,011	5,166,733
Останати расходи	5,723,090	933,910
	<u>146,004,735</u>	<u>129,975,667</u>

Трошоците по договори за дело за годината што завршува на 31 декември 2024 година во износ од 101,237,679 денари (2023: 94,713,095 денари), како и трошоците за персонален данок по договори за дело во износ од 11,249,865 денари (2023: 10,523,637 денари), во најголем дел се однесуваат на трошоци за исплатата по договор за повремено вршење на услуги за соработници кои извршуваат подготовка на портфолиото на ВФП АД Скопје.

Трошоците за деловно-техничка соработка во износ од 10,869,046 денари за годината што завршува на 31 декември 2024 година (2023: 8.230.343 денари), во целост се однесуваат на трошоци кон друштвото WVP, Грац, Австрија за деловно-техничка соработка и посредување во промет на услуги каде место на услугата е местото каде е местото на прометот на услугата која се извршува е во Европа, за потребите на услугите од областа на осигурувањето и осигурително брокерските работи и услуги.

10. (РАСХОДИ)/ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

	За годината што завршува на 31 декември 2024	Во денари 31 декември 2023
Приходи од камати	33,617	6,518
Расходи за камати	(1,096,517)	(1,894,811)
	<u>(1,062,900)</u>	<u>(1,888,293)</u>

11. (НЕГАТИВНИ)/ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	Во денари За годината што завршува на 31 декември 2024	31 декември 2023
Позитивни курсни разлики	-	4,210
Негативни курсни разлики	(1,540)	(34,194)
	<u>(1,540)</u>	<u>(29,984)</u>

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

Износот на данокот на добивка за тековната година може да биде усогласен со добивката согласно извештајот за сеопфатна добивка на следниот начин:

	Во денари За годината што завршува на 31 декември 2024	31 декември 2023
Добивка пред оданочување	49,632,780	37,526,975
Усогласување на расходи и приходи кои се неодбитни во определување на оданочливата добивка	(18,097,470)	(12,363,940)
Извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	-	(4,654,985)
Намалување на даночна основа	<u>(18,097,470)</u>	<u>(17,018,925)</u>
Даночна основа по усогласување	31,535,310	20,508,050
Данок на добивка по стапка од 10%	<u>3,153,531</u>	<u>2,050,805</u>
Ефективна даночна стапка	<u>6.35%</u>	<u>5.46%</u>

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2024 година Друштвото го извршува согласно Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочливи или неодбитни при утврдувањето на оданочливата добивка.

13. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА

	Градежни објекти	Опрема	Во денари Вкупно
Набавна вредност			
Состојба, 1 јануари 2023	56,008,775	3,020,774	59,029,549
Набавки	5,153,433	5,481,786	10,635,219
Состојба, 31 декември 2023	61,162,208	8,502,560	69,664,768
Состојба, 1 јануари 2024	61,162,208	8,502,560	69,664,768
Набавки	1,276,127	394,978	1,671,105
Состојба, 31 декември 2024	62,438,335	8,897,538	71,335,873
Исправка на вредноста			
Состојба, 1 јануари 2023	4,489,848	2,516,668	7,006,516
Трошок за годината	1,494,429	956,296	2,450,725
Состојба, 31 декември 2023	5,984,277	3,472,964	9,457,241
Состојба, 1 јануари 2024	5,984,277	3,472,964	9,457,241
Трошок за годината	1,555,641	1,301,476	2,857,117
Состојба, 31 декември 2024	7,539,918	4,774,440	12,314,358
Сметководствена вредност, 31 декември 2024	54,898,417	4,123,098	59,021,515
Сметководствена вредност, 31 декември 2023	55,177,931	5,029,596	60,207,527

Деловниот простор со нето сметководствена вредност од 54,898,417 денари на 31 декември 2024 (2023: 55,177,931 денар) е под хипотека за цели на долгорочните и краткорочните кредити (Белешка 19).

14. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ

	31 декември 2024	Во денари 31 декември 2023
ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје (65% сопственост)	6,008,867	6,008,867
ВФП ПЛУС КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје (80% сопственост)	245,980	245,980
ВФП НЕДВИЖНИНИ ДОО Скопје (36% директна сопственост и 82% ефективна сопственост)	111,042	111,042
АКЦИИ ВО БК ИНОВО БРОКЕР АД (50.01% сопственост)	3,058,016	-
	<u>9,423,905</u>	<u>6,365,889</u>

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачите на 31 декември 2024 година во износ од 28,123,680 денари (31 декември 2023 година: 26,524,271 денари) во целост се однесуваат на недоспеани побарувања по основ на брокеража од осигурителни компании во Република Северна Македонија.

16. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	31 декември 2024	Во денари 31 декември 2023
Побарувања за дадени аванси	352,964	58,212
Побарувања за повеќе платен данок	3,796	81,238
Ситен инвентар во употреба	1,383,771	1,383,771
Побарувања за камати		-
Однапред платени трошоци	88,940	44,496
Вредносно усогласување на ситен инвентар, амбалажа	(1,383,771)	(691,886)
	<u>445,700</u>	<u>875,831</u>

17. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	31 декември 2024	Во денари 31 декември 2023
Пари во банки во денари	22,608,261	5,331,849
Пари во благајна во денари	47	47
	<u>22,608,308</u>	<u>5,331,896</u>
	<u>22,608,308</u>	<u>5,331,896</u>

18. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2024 и 2023 се состои од 30,000 целосно уплатени обични акции со номинална вредност од 2.5 евра по акција, односно 75,000 евра што е еквивалентно на 4,588,956 денари. Сопствениците на обични акции имаат право на повремена дивиденда и имаат право на еден глас по акција на Генералното Собрание на Друштвото, како и право на еднакво учество во случај на ликвидација на Друштвото.

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2024 е како што следува:

	Број на акции 31 декември		Во % 31 декември	
	2024	2023	2024	2023
WVP Грац, Австрија	23,356	23,491	77.85%	78.30%
Сузана Ѓукиќ	1,500	1,500	5.00%	5.00%
Блаже Петрески	1,924	1,924	6.41%	6.41%
Физички лица со учество под 5%	3,220	3,085	10.73%	10.28%
	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

б) Законски резерви

Во согласност со локалната законска регулатива, Друштвото е обврзано секоја година да издвојува задолжителна резерва, која се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката. Издвојувањето се врши се до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина. До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи за исплата на дивиденди.

в) Резерви за реинвестирана добивка

Резерви за реинвестирана добивка се извршените инвестициски вложувања од добивката за развојни цели, односно вложувањата во недвижности, постројки и опрема, за проширување на дејноста, освен вложувања кои служат за административни цели. Даночната основа се намалува за износот на извршените вложувања од добивката од претходната година (реинвестирана добивка). Доколку Групата ги отуѓи средствата со кои се стекнала преку реинвестирање на добивката во рок од пет години од денот во кој е извршено инвестициското вложување, го должи данокот кој би го платила кога не би го користела ослободувањето.

19. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

	31 декември 2024	Во денари 31 декември 2023
ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје:		
достасување 01.04.2032, 6м ЕУРИБОР + 2.20 п.п., во евра	24,134,930	27,025,391
достасување 01.04.2025, 6м ЕУРИБОР + 2.20 п.п., во евра	113,833	590,533
	<u>24,248,763</u>	<u>27,615,924</u>
Намалено за тековен дел на долгорочни кредити	(3,152,039)	(3,365,984)
Долгорочни кредити	<u>21,096,724</u>	<u>24,249,940</u>

20 ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	31 декември 2024	Во денари 31 декември 2023
Обврски кон поврзани субјекти во странство	9,211,056	8,230,343
Обврски спрема добавувачи во странство	9,453,445	-
Обврски кон добавувачи во земјата	453,745	950,014
	<u>19,118,246</u>	<u>9,180,357</u>

21 ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

21.1 Управување со капитален ризик

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење, Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2024 година е како што следува:

	31 декември 2024	Во денари 31 декември 2023
Долгорочни кредити (Белешка 19)	21,096,724	24,249,940
Пари и парични еквиваленти (Белешка 17)	(22,608,308)	(5,331,896)
Нето долг	<u>(1,511,584)</u>	<u>18,918,044</u>
Главнина (Белешка 18)	73,311,152	62,308,073
	<u>0.00%</u>	<u>30.36%</u>

а. Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешка 3 кон овие единечни финансиски извештаи.

	31 декември 2024	Во денари 31 декември 2023
Финансиски средства		
Побарувања од купувачи	28,123,680	26,524,271
Пари и парични еквиваленти	22,608,308	5,331,896
	<u>50,731,988</u>	<u>31,856,167</u>
Финансиски обврски		
Обврски кон добавувачи	19,118,246	9,180,357
Долгорочни и краткорочни кредити	21,096,724	24,249,940
	<u>40,214,970</u>	<u>33,430,297</u>

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

21. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

b. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

c. Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и каматните стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

d. Управување со девизниот ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти, како и од побарувањата од купувачи, обврските спрема добавувачите и кредитите кои се деноминирани во странски валути. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Северна Македонија.

	СРЕДСТВА		ОБВРСКИ	
	31 декември 2024	31 декември 2023	31 декември 2024	31 декември 2023
ЕУР	-	-	42,913,264	42,913,264
	-	-	42,913,264	42,913,264

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е единствено изложено на ЕУР. Следнава табела детално ја прикажува осетливоста на 10% зголемување и намалување на денарот во споредба странските валути. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Негативниот износ подолу означува намалување на добивката или останатиот капитал, којшто се јавува во случај доколку денарот ја намали својата вредност во однос на ЕУР за 10%. Позитивниот износ подолу означува зголемување на добивката или останатиот капитал, којшто се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на ЕУР за 10%.

	31 декември 2024	31 декември 2023
Загуба	(4,291,326)	(3,584,627)

e. Управување со каматниот ризик

Изложеноста на Друштвото на пазарен ризик од промени на каматните стапки се однесува единствено на краткорочните депозити со променлива каматна стапка. Овој ризик зависи од финансиските пазари и Друштвото нема некои практични средства за намалување на истиот.

21 ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

21.6 Управување со каматниот ризик (продолжение)

Сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски на крајот на годината е како што следува:

	31 декември 2024	Во денари 31 декември 2023
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Побарувања од купувачи	28,123,680	26,524,271
- Пари и парични еквиваленти	22,608,308	5,331,896
	<u>50,731,988</u>	<u>31,856,167</u>
	<u>50,731,988</u>	<u>31,856,167</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски спрема добавувачи	19,118,246	9,180,357
	<u>19,118,246</u>	<u>9,180,357</u>
<i>Променлива каматна стапка:</i>		
- Краткорочни кредити		-
- Долгорочни кредити	21,096,724	24,249,940
	<u>21,096,724</u>	<u>24,249,940</u>
	<u>40,214,970</u>	<u>33,430,297</u>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на извештајот за финансиската состојба. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки за 2 процентни поени, а сите други варијабилни непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2024 би била пониска за 421,934 денари (2023: 484,999 денари). Осетливоста на Друштвото на ризикот од промена на каматните стапки во 2024 година, е променета во однос на 2023 година, поради земените долгорочни кредити, кои носат променлива каматна стапка.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

21 ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

21.7 Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот од неисполнување на договорените обврски од страна на деловните партнери, што би резултирало со финансиски загуби за Друштвото. Друштвото, главно соработува со успешни и кредитоспособни компании.

Друштвото користи јавно достапни финансиски информации и истите со сопствени методи ги обработува заради оценка на кредитната способност на значајните купувачи. Изложеноста на Друштвото спрема одредени купувачи, како и кредитниот рејтинг на купувачите постојано се под мониторинг со цел да се намали ризикот од ненаплатливост на најниско ниво.

Сметководствената вредност на финансиските средства презентирани во овие финансиски извештаи ја претставува максималната изложеност на друштвото на кредитен ризик. Финансиските средства не се обезбедени со било каков колатерал.

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2024 година е како што следува:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Во денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	28,123,680	-	28,123,680
Доспеани, но необезвреднети побарувања	-	-	-
Доспеани и обезвреднети побарувања	-	-	-
	<u>28,123,680</u>	<u>-</u>	<u>28,123,680</u>

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2023 година е како што следува:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Во денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	26,524,271	-	26,524,271
Доспеани, но необезвреднети побарувања	-	-	-
Доспеани и обезвреднети побарувања	-	-	-
	<u>26,524,271</u>	<u>-</u>	<u>26,524,271</u>

Недоспеани побарувања

Недоспеаните побарувања во целост се однесуваат на побарувања по основ на брокеража од осигурителни компании во Република Северна Македонија.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

21 ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

21.8 Управување со ликвидносниот ризик

Табели за ликвидносен и каматносен ризик

Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на недериватните финансиски обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

Во денари
31 декември 2024

	Просечна пондери- рана ефектив- на каматна стапка	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци до 1 година	Од 1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Со променлива каматна стапка	2.20%	331,813	664,177	2,693,411	17,709,933	8,949,554	30,348,888
Некаматносни	-	19,118,246	-	-	-	-	19,118,246
		<u>19,450,059</u>	<u>664,177</u>	<u>2,693,411</u>	<u>17,709,933</u>	<u>8,949,554</u>	<u>49,467,134</u>

Во денари
31 декември 2023

	Просечна пондери- рана ефектив- на каматна стапка	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци до 1 година	Од 1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Со променлива каматна стапка	2.20%	295,166	590,331	2,656,490	17,709,933	12,483,818	33,735,738
Со фиксна каматна стапка	4.95%	36,923	73,846	332,305	189,833	-	632,907
Некаматносни	-	9,180,357	-	-	-	-	9,180,357
		<u>9,512,446</u>	<u>664,177</u>	<u>2,988,795</u>	<u>17,899,766</u>	<u>12,483,818</u>	<u>43,549,002</u>

21 ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

21.9 Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот начин:

- објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на дериватите) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични инструменти.

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 е како што следува:

	31 декември 2024		31 декември 2023	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
- Побарувања од купувачи	28,123,680	28,123,680	26,524,271	26,524,271
- Пари и парични еквиваленти	22,608,308	22,608,308	5,331,896	5,331,896
	<u>50,731,988</u>	<u>50,731,988</u>	<u>31,856,167</u>	<u>31,856,167</u>
Финансиски обврски				
- Обврски спрема добавувачи	19,118,246	19,118,246	9,180,357	9,180,357
- Долгорочни кредити	21,096,724	21,096,724	24,249,940	24,249,940
	<u>40,214,970</u>	<u>40,214,970</u>	<u>33,430,297</u>	<u>33,430,297</u>

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на извршеното вреднување утврдено е дека не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

22 ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	31 декември 2024	Во денари 31 декември 2023
Заработувачка која им припаѓа на имателите на акции	46,479,249	35,476,170
Пондериран просечен број на акции во оптек	30,000	30,000
	1,549	1,183

23 ДАНОЧЕН РИЗИК

Во Република Северна Македонија тековно во сила се неколку даночни закони, кои се воведени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, спротивно на сличната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. Постојат спротивставени мислења, кои се однесуваат на правното толкување на регулативата, помеѓу различни министерства и државни организации. На тој начин се креираат неизвесности, како и правни конфликти. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.

Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати, кои можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите со повеќе развиени даночни системи.

24 ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Сите трансакции со поврзаните страни се прикажани како што следува:

	2024	Во денари 2023
Расходи:		
- WVP, Грац, Австрија	9,211,056	8.230.343
Обврски:		
- WVP, Грац, Австрија	9,211,056	8,230,343

25 ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

	31 декември 2024	Во денари 31 декември 2023
УСД	58.8807	55.6516
ЕУР	61.4950	61.4950

26. НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Нема други настани по периодот на известување кои бараат корекција или дополнително обелоденување во финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024 година.

ПРИЛОГ 1 – ЕДИНЕЧЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ВФП АД Скопје

**Единечен Годишен извештај
за годината што завршува на
31 декември 2024**

ЕДИНЕЧЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
31 декември 2024

СОДРЖИНА

	Страна
1. Општи информации	1
2. Главни фактори и околности коишто влијаеле на определувањето на работењето на Друштвото	1
2.1 Промени во опкружувањето во чиешто рамки друштвото дејствува	1
2.2 Одговорот на друштвото на промените и нивното влијание	1
3. Политиката на вложувања за одржување и за поддршка на успешноста во работењето на друштвото	1
3.1 Политика на дивиденди	1
3.2 Управување со ризикот на капиталот	1
3.3 Извори на средства на друштвото	1
3.4 Политиката на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина	2
4. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна	2
4.1 Големи зделки	2
4.2 Зделки со заинтересирана страна	2
5. Средствата на друштвото чијашто вредност не е одразена во билансот на состојбата според меѓународните сметководствени стандарди	3
6. Изгледите за идниот развој на друштвото и неговиот деловен потфат	3
7. Активностите во сферата на истражувањето и развојот	3

ЕДИНЕЧЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
31 декември 2024**1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Акционерското осигурително брокерско друштво ВФП АД Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“) е акционерско друштво основано во Република Северна Македонија на 16 мај 2005 година. Најголем акционер на друштвото е WVP, Грац, Австрија, која поседува 77.85% од акциите на Друштвото.

Основна дејност на Друштвото е застапување во осигурување и дејности на осигурителни посредници.

Бројот на вработени во Друштвото на 31 декември 2024 година е 123 (31 декември 2023: 115).

2. ГЛАВНИ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИШТО ВЛИЈАЕЛЕ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Во текот на 2024 година Друштвото работеше успешно, при што е остварена добивка после оданочување во износ од 46,479,249 денари, со што Друштвото, продолжи да остварува високи добивки.

Главните фактори кои што влијааа на работењето на Друштвото во годината што завршува на 31 декември 2024 ги вклучуваат исплатите кон соработниците, како и приходите од брокеража остварени од осигурителните компании во Република Северна Македонија.

2.1 ПРОМЕНИ ВО ОКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИИШТО РАМКИ ДРУШТВОТО ДЕЈСТВУВА

Во текот на 2024 година не постоеја поголеми промени во окружувањето кои што влијааа на работењето на Друштвото.

2.2 ОДГОВОРОТ НА ДРУШТВОТО НА ПРОМЕНЕТЕ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ

Подобрување на економичноста на работењето преку рационализација на набавките и користењето на внатрешните резерви.

3. ПОЛИТИКАТА НА ВЛОЖУВАЊА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗА ПОДДРШКА НА УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Друштвото ги следи трендовите на домашниот пазар, сите промени, сите движења и соодветно се прилагодува преку прилагодување - измена на своите политики на барањата на пазарот.

3.1 ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ

Друштвото оваа година оствари позитивен финансиски резултат - добивка, која ќе биде распределена согласно одлуката на Собранието на акционери.

3.2 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ НА КАПИТАЛОТ

Друштвото управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

3.3 ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА ДРУШТВОТО

Капиталната структура на Друштвото се состои единствено од акционерската главнина и која припаѓа на акционерите составена од акционерски капитал, резерви и акумулирана добивка.

ЕДИНЕЧЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
31 декември 2024

3.4 ПОЛИТИКАТА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Раководството ја анализира капиталната структура на месечна основа. Како генерално правило, набавките на нетековните средства се финансираат од главнината на Друштвото.

Показателот на задолженост на крајот на годината е како што следи:

	31 декември 2024	Во денари 31 декември 2023
Долгорочни кредити (Белешка 19)	21,096,724	24,249,940
Пари и парични еквиваленти (Белешка 17)	(22,608,308)	(5,331,896)
Нето долг	(1,511,584)	18,918,044
Главнина (Белешка 18)	73,311,152	62,308,073
	0.00%	30.36%

4. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

4.1 ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ

Согласно Законот за трговските друштва во кој се дефинира поимот голема зделка ги опфаќа трансакциите кои надминуваат 20% од сегашната вредност на вкупните средства на друштвото во облик и форма на позајмици, кредити, гаранции, хипотеки. Друштвото во текот на 2024 немаше трансакции од ваков вид и обем.

4.2 ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

Согласно Законот за трговски друштва во кој се дефинира поимот заинтересирана страна со кој се опфатени сите трансакции (вклучувајќи, без ограничување, заем, кредит, залог или гаранција) во која заинтересираната страна е член на орган на управување, односно надзорниот одбор или управителот, вклучувајќи ги и раководните лица, или акционер на друштвото кој заедно со поврзаните лица поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите со право на глас на друштвото или лице кое има овластување да дава упатства на друштвото што се задолжителни, се смета за зделка со заинтересирана страна и се извршува од страна на друштвото во постапка.

Салдата и трансакциите со поврзани страни за годината што завршува на 31 декември 2024 и 2023 година се прикажани во следнава табела:

	2024	Во денари 2023
Расходи:		
- WVP, Грац, Австрија	9,211,056	8,230,343
Обврски:		
- WVP, Грац, Австрија	9,211,056	8,230,343

Поврзани субјекти се матичната компанија WVP, Грац, Австрија, подружниците и придружните ентитети на Друштвото за управување со фондови ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје, ВФП ПЛУС КОНСАЛТИНГ ДОО, ВФП НЕДВИЖНИНИ ДОО Скопје и БК ИНОВО БРОКЕР АД, отворените инвестициони фондови со кои управува ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје – ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ, ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ, ВФП БОНД, ВФП ГРАВЕ ГЛОБАЛ, ВФП ДИВИДЕНДА АКЦИИ, ВФП ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО и ВФП ЕТИКС АКЦИИ, како и подружниците на ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје 1) ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ кое управува со ВФП отворен доброволен пензиски фонд – Скопје и 2) WVP Fund Management Sh.A., Тирана, Албанија кое управува со фондовите WVP Top Invest и WVP Global придружниот ентитет на ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје – WVP Fund Management A.D, Белград, Србија.

ЕДИНЕЧЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
31 декември 2024

5. СРЕДСТВАТА НА ДРУШТВОТО ЧИЈАШТО ВРЕДНОСТ НЕ Е ОДРАЗЕНА ВО БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА СПОРЕД МЕЃУНАРОДНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ

На 31 декември 2024 година сите средства на Друштвото се признати во билансот на состојбата на Друштвото во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување кои се применуваат во Република Северна Македонија.

6. ИЗГЛЕДИТЕ ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО И НЕГОВИОТ ДЕЛОВЕН ПОТФАТ

За 2025 година планирано е зголемување на обемот на продажбата и остварување позитивен финансиски резултат.

7. АКТИВНОСТИТЕ ВО СФЕРАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ

Друштвото нема издатоци за истражување и развој на нови технологии.

Одоберно од:

Блаже Петрески
Извршен член на Одборот на директори



ПРИЛОГ 2 – ЕДИНЕЧНА ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 06008135

Целосно име: Акционерско осигурително брокерско друштво ВФП АД

Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	68.445.420,00			66.573.416,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	59.021.515,00			60.207.527,00
10	-- Недвижности (011+012)	54.898.417,00			55.177.931,00
12	-- Градежни објекти	54.898.417,00			55.177.931,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	4.123.098,00			5.029.596,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	9.423.905,00			6.365.889,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	9.423.905,00			6.365.889,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	51.088.748,00			32.687.502,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)				691.885,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми				691.885,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	28.480.440,00			26.663.721,00
47	-- Побарувања од купувачи	28.123.680,00			26.524.271,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	352.964,00			58.212,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	3.796,00			81.238,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	22.608.308,00			5.331.896,00
60	-- Парични средства	22.608.308,00			5.331.896,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	88.940,00			44.496,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	119.623.108,00			99.305.414,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	73.311.152,00			62.308.073,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	4.588.956,00			4.588.956,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	22.242.947,00			22.242.947,00
72	-- Законски резерви	917.791,00			917.791,00

74	-- Останати резерви	21.325.156,00			21.325.156,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	46.479.249,00			35.476.170,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	46.311.956,00			36.997.341,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)				88.160,00
83	-- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените				88.160,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	24.248.763,00			27.615.924,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	24.248.763,00			27.615.924,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	22.063.193,00			9.293.257,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	19.118.246,00			9.180.357,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.932.512,00			86.280,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот				26.620,00
108	-- Останати краткорочни обврски	12.435,00			
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	119.623.108,00			99.305.414,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	232.291.971,00			207.545.916,00
202	-- Приходи од продажба	232.167.429,00			207.468.924,00
203	-- Останати приходи	124.542,00			76.992,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	200.854.751,00			182.260.664,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	673.645,00			722.206,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	4.219.892,00			2.771.262,00
212	-- Останати трошоци од работењето	139.408.325,00			124.070.954,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	52.912.858,00			51.525.162,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	33.488.979,00			32.064.451,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.553.775,00			2.424.927,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	14.046.343,00			13.519.089,00
217	-- Останати трошоци за вработените	2.823.761,00			3.516.695,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	3.549.002,00			3.142.611,00
222	-- Останати расходи од работењето	91.029,00			28.469,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	19.293.617,00			14.170.728,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	19.260.000,00			14.160.000,00
225	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	19.260.000,00			14.160.000,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	33.617,00			6.518,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				4.210,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.098.057,00			1.929.005,00

239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.096.517,00			1.894.811,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.540,00			34.194,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	49.632.780,00			37.526.975,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	49.632.780,00			37.526.975,00
252	-- Данок на добивка	3.153.531,00			2.050.805,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	46.479.249,00			35.476.170,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	123,00			115,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	46.479.249,00			35.476.170,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	46.479.249,00			35.476.170,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	54.898.417,00			55.177.931,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	232.167.429,00			207.468.924,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	36.382,00			5.256,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	94.050,00			
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	64.058,00			83.081,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	23.371,00			7.791,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	206.495,00			320.560,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)				47.260,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	502.484,00			215.303,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.229.686,00			1.904.729,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.700.235,00			1.584.580,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	102.805,00			143.899,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	817.154,00			1.546.991,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	520.223,00			1.706.054,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	75.326,00			38.828,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	183.370,00			196.158,00

714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	1.698.131,00			1.489.315,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.148.818,00			1.120.912,00
721	-- Исплатени дивиденди	31.928.550,00			32.373.380,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	123,00			115,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4500	- 66.220 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	251.585.588,00			

Потпишано од:

ROZIKA DELOVSKA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.